

# НАСТАП ВО АВСТРАЛИЈА НА КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА, ЕСМА

## Култура

Есма, како што вели самата, воспитана од починатиот Стево Теодосиевски, обиколувајќи го светот го шири сознанието за Македонија и за Скопје. Според признанијата и успехите кои ги има постигнато, таа веројатно е најуспешниот македонски естраден уметник на сите времиња.

Целата публика беше презадоволна од настапите на експертите на песната и на музиката.

Подготвила: Милева ЛАЗОВА



Неодамна караванот на "Кралицата и кралевите на ромската песна", на чело со светски познатата Есма Реџепова, беа гости во престижниот Центар на уметностите во Мелбурн, Австралија. Салата беше преполна, беше исполнета до последно место. Настапот беше изведен во соработка на Советот на Македонската заедница од Викторија и генералниот конзул на Република Македонија.

Се создаде вистинска ерупција кога се појави Есма Реџепова со нејзиниот професионален оркестар. Без да размислува, со самото влегување од срце извика "Каде сте Македонци? Да ве видам? Да живее Република Македонија!!!"

"Реакцијата не може да се опише, можеше само да се почувствува, но се гледаа солзи радосници, овации и долги аплаузи. Сè тоа укажуваше дека поголем дел од присутната публика беше од етничко македонско потекло, меѓутоа и останатите беа воодушевени од настапот на Есма. Таа пееше, а нејзиниот силен глас се разлеваше меѓу присутните. Задоволни од настапот, со громогласен аплауз ја враќаа кралицата на ромската песна повеќе пати на бина. Таа со нејзиниот оркестар со право го носат името "Кралица и кралеви на ромската песна", вели Ицо Нај-

## "КАДЕ СТЕ МАКЕДОНЦИ? ДА ВЕ ВИДАМ?"



ГОСПОДИНОТ ИЦО НАЈДОВСКИ  
СО ДЕЛ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ



Привилегија е да се слуша Есма Реџепова, уште поголема привилегија е да се види и доживее на сцена. Вистинско уживање е да се слушнат "Зошто си ме мајко родила", "Свадба македонска да направам", "Чае шукарие"... и останатите нејзини незаменливи хитови со кои е позната ширум светот.

довски, Македонец кој долги години живее во Австралија.

Како што понатаму потенцираше господинот Најдовски, кој на концертот беше во улога на водител, организаторите и раководството на Центарот на уметностите во Мелбурн му изразиле јавна благодарност на генералниот конзул Саво Сибиновски, неговиот помошник Гоце Пејовски и на претседателот на Советот, Злате Нически.

Менаџментот на Центарот на уметностите и конзулот Сибиновски, како и Советот на Македонската заедница, презадоволни од настапот на Есма, прават обиди да ги поканат и Драган Даутовски, "Синтезис" и оперскиот пејач Борис Трајанов и да уживаат во нивните настапи.